

## P R E S - S E R V I S

NOVINSKO-IZDAVACKO PREDUZECE SAVEZA  
NOVINARA JUGOSLAVIJE  
PRESS PUBLISHING ENTERPRISE OF THE FEDERATION  
OF YUGOSLAV JOURNALISTS  
BEOGRAD — Knez Mihajlova 2/X — Pošt. fah 842  
Tel.  
621-578 Cek. račun 101-II/1-804  
Current Account with  
Yugoslav National Bank

SLUŽBA DOKUMENTACIJE  
CLIPPING SERVICE

Iscđak iz lista  
Newspaper cutting

MLADI GORAC - Skoplje

12. V. 1966



Иван Генералиќ: Невеста

● СРЕДБАТА СО АКАДЕМСКИОТ СЛИКАР БОРИС НЕДЕЛ ОД ПОЕНТА ПИТОР — ГВАДАЛУПА

# ЌЕ СЕ ВРАТАМ ДОМА

ДЕНОВИВЕ ВО СКОПЈЕ, еден скопјанец од Гвадалупа ја отвори првата самостојна изложба на слики и цртежи што застанале како резултат на еден подолг период на работа. Почнати во неговото место на живеење, во градот Поеита Питор, на францускиот остров Гвадалупа на Каирското Море за да ги заврши овде, во татковината.

Долги се патиштата изјаз кои поминува овој наш сликар, кој со илјадици километри живее далеку од неговото Скопје веќе неколку години, а сепак на неговиот паспорт пишува државјаство — Југословен. По враќањето од Софија, некаде во 1942 година, раскажува Недел, се приклучив кон Народнослободителното движење по некое време, па се до завршувањето на војната работеш во пропагандниот одделение на Главниот штаб заедно со Мирко Почука и Вангел Коцоман. По војната, тоа беше во 1946 година, имав само дваесет и две години и со дозвола од тогашната власта отидов во Париз за да студираам сликарство што всушност беше и единствената моја желба во тоа време. Во Париз на познатата „l'école des Beaux arts“ завршил сликарство и графика и по седум години поминати во оваа метропола на уметноста и работејќи најразлични работи и менувачки ги становите од Монмартр до Елисейските полиња заминав преку океанот, во Њујорк. Овде, раскажува понатаму уметникот Недел не се задржав многу бидејќи начинот на животот кој просто се наметнува по некое испишано правило не ми одговараше не само за мојата работа туку просто не му беше својствено на мојот менталитет и така од град во град, од слика до слика, се присекава Недел, се застанал во градот Поеита Питор кој на островот Гвадалупа е Културен и административен центар во кого додека не беше дојден немаше имендна галерија, парадоксално малку бидејќи овој остров подолго време ѝ припаѓа на Франција која на извесен начин се уште ја има предноста во културата и уметноста. Во овој град имам своја галерија преку која години поминуваат голем број сликари и други уметници не само од Америка туку и од Европа.

Го запрашава која му е пред оваа изложба. Малку подзастана, а потоа рече, дека и самиот не го знае точниот број, бидејќи непрестано слика и излага. Можеби околу педесетина самостојни изложби претежно во Франција и Америка не сметајќи ги изложбите што ги приредувам на разни коктели кај аристократите во САД.

■ Што е вашата преокупација во сликарството?

— Човекот и неговиот внатрешен живот, мислам дека се мојата преокупација. Сакам да го прикажам она што на човекот му се случува зад него, што тој како живо суштество на извесен начин го прикрива во својата душа. И овдека повеќето мои слики се работени на оваа тема и може да се насети дека во секој од изложените експонати доминира човекот. Не знам дали сум успеал или не, главно наслутува она што тој пред светот не го доживува особено тогаш кога се наоѓа сам, препуштен на стихијата на своите чувства. Сепак сметам дека не би било скромно повеќе јас да зборувам за тоа, мислам дека најдобро би било кога моите слики би можеле да го кажат сего тоа и секој гледач-посетител на изложбата, да го интерпретира на свој сопствен начин.

— Како се чувствуваат далеку од татковината и дали понекогаш тоа влијае на вашиот творештво?

— И покрај тоа што полни дваесет години живеам далеку од моето Скопје каде што сум го поминал детството и раната младост, далеку од моето Маџар маало јас со духот сум секогаш овдека и секогаш мислам на моето враќање. За тоа дали во творештвото влијае тоа, ќе ве потсетам на еден немил случај, имено на 26-јулската катастрофа од 1963 година кога градот беше разурнат од земјотресот. Тогаш се наоѓав во Њујорк и веста ме потресе така што по враќањето во Гвадалупа застанала низа слики цртежи од еден цел циклус онака како што јас ги чувствуваам тие страдања на моите сограѓани овде... Во тоа време цели три недели централното радио на островорот јавуваше вести за Скопје и покрај тоа што беше единствениот Југословен таму. Жена ми е Францускиња, родена на Гвадалупа, но забележка дека Скопје мора да е некое значајно место што и толку големо внимание му оддава светот. Ова ви го раскажавам само за да ја илустрирам на извесен начин средината во која живеам и лубето кој се околу мене. Всушност секоја слика е пропретена со тој дух — мој, македонски и мислам дека и моите слики тоа го зборуваат.

На крајот на разговорот, на средбата со уметникот тој ни рече дека сепак едно време ќе се врати во родниот град за тука да го продолжи сликарското творештво без кое не може да се замисли себеси.

Марко АРСОВСКИ